

СВИРКА НА "ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ ТРИО" ВО "ХАРД РОК"



Культура

На концертот во "Хард рок" беше промовиран новиот албум "Thunder from the blue sky", како и дел од редовниот репертоар на триото, а како специјален гостин се појави Дамир Имери.

"Некако е природно, откако ќе се 'собереш' од пат, да ги средиш впечатоците и да се појавиш пред својата публика", истакна Влатко Стефановски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"ГРОМ ОД ВЕДРО НЕБО" ГИ "УДРИ" СКОПСКИТЕ БЛУЗЕРИ

По свртувањето на Балканот со концертна турнеја, Влатко Стефановски со своето трио се врати дома, каде настапи пред неколку стотини посетители во летниот клуб "Хард рок". Пред домашната публика "Влатко Стефановски трио" го промовираше новиот албум "Thunder from the blue sky", кое е прво блуз издание во неговата кариера, а самиот вели дека идејата за ваков материјал тлеела многу години. "Влатко Стефановски трио" го отсвиреа речиси целиот материјал од новиот албум, не ги изоставија ниту популарните блуз стандарди, а на крај публиката ја "почестија" со песни од постарите изданија на Стефановски, "Македонско девојче", "Учи ме мајко, карај ме", "Као-какао", "Скопје"...

Дел од триото кое го следи Влатко на турнеите се басистот Ѓоко Максимовски и тапанарот Дејан Милосавлевиќ, кои имаа неколкуминутно соло и презентација на својот талент, а како гостин на концертот беше познатиот клавијатурист Дамир Имери, кој многу успешно се прилагоди на сцената.

Пред концертот, при една средба со новинарите, Стефановски кажа:

"По долго талкање низ балканските земји и одржани бројни концерти, конечно сме дома, што особено нè радува. Јас често велам дека ние сме 'екипа за брзи интервенции', бидејќи во даден момент можеме да се снајдеме и на рок, џез, блуз или етно свирка, без некои поголеми проби. Јас верувам во мојот

По повод остварената соработка Дамир Имери изјави:

"Секогаш кога Влатко ќе ми се јави за соработка со задоволство прифаќам, знаејќи дека ме очекува работа во музиката на еден поинтересен и поинаков начин и воедно тоа е предизвик за мене. Па, така, со задоволство прифатив и овој пат..."

тим и убеден сум дека ќе направиме одлична атмосфера во 'Хард рок', истакна Стефановски.

И навистина тоа го докажаа. Гитаристот Јан Акерман, кој го придружуваше Стефановски на турнејата низ Хрватска и е дел од новиот албум, овој пат не присуствуваше во Скопје поради однапред договорен ангажман во Сирија и во Јордан.

"Акерман е голем обожавател на моето свирење и постојано ми вели дека сум голем гитарист, а тоа навистина многу ми значи. Мило ми е што успеав да соработувам со мојот херој од младоста и да настапувам рамо до рамо со него", додаде Стефановски.

По овој концерт "Влатко Стефановски трио" ја продолжува својата турнеја низ Македонија, а во октомври ќе ги види публиката во Љубљана и во Белград. Концертот во Скопје, како и издавањето на последниот албум на Влатко Стефановски, се поддржани од мобилниот оператор ВИП.

